




Мајчин јазик
 Македонски

 Други јазици
 Англиски

Англиски
Само-оценување на јазичните вештини

РАЗБИРАЊЕ		ЗБОРУВАЊЕ		ПИШУВАЊЕ
 Слушање	 Читање	 Говорна интеракција	 Говорна продукција	 Пишување
B2 Самостоен корисник	C1 Напреден корисник	B2 Самостоен корисник	B2 Самостоен корисник	B2 Самостоен корисник






Сертификати и дипломи

Назив	Тело што го издава сертификатот/дипломата	Датум	Ниво*
TOEFL B2	Institut français - Skopje	6/2015	B2
Диплома по шпански јазик како странски јазик (DELE)	Универзитет Саламанка (Шпанија)	4/2011	B1

Лингвистичко и интеркултурно искуство

Опис	Времетраење
Користење јазици за време на живеење или патување во странство: Програма за размена на ученици во Билбао: еден месец живеење во семејство кое говори шпански	6/2010
Користење јазици за време на живеење или патување во странство: Редовно одење на одмор во Шпанија	2010–Cera

Заедничка европска референтна рамка за јазици - Само-оценувачка матрица

		A1 Основен корисник	A2 Основен корисник	B1 Самостоен корисник	B2 Самостоен корисник	C1 Напреден корисник	C2 Напреден корисник
Разбирање	 Слушање	Мојам да препознаам познати зборови и најосновни фрази за себе, моето семејство и непосредната конкретна околина, кога луѓето зборуваат бавно и јасно.	Мојам да разберам фрази и најчесто користени зборови што сеоднесуваат на области од најнепосредна лична важност (на пр. најосновни лични и семејни информации, шопинг, локална околина, вработување). Мојам да ја фатам главната поента во куси, јасни, едноставни пораки и соопштенија.	Мојам да ги разберам главните поенти на јасен стандарден говор за познати нешта со кои редовно се среќавам на работа, во училиште, во слободно време и сл. Мојам да ја разберам главната поента на многу радио и ТВ-програми за тековни настани или за теми од личен или професионален интерес, кога изговорот е релативно бавен и јасен.	Мојам да разберам подолг говор или предавања и да следам отвореникомплексни искази на аргументи до колку темата ми е во доволна мера позната. Мојам да ги разбирам повеќето вести на ТВ и програмите за тековни настани. Мојам да ги разберам повеќето филмови на стандарден јазик.	Мојам да разберам подолг говор дури и кога не е јасно структуриран и кога врските се само имплицирани, а не се експлицитно сигнализирани. Мојам да ги разбирам телевизиските програми и филмови без преголем напор.	Без тешкотија го разбираам секој вид говорен јазик, било да е во живо или преку медиуми, дури и кога е изговорен со голема брзина од роден зборуваач, под услов претходно да сум имал/а време да се запознаам со акцентот.
	 Читање	Мојам да разберам познати имиња, зборови и наједноставни реченици, на пример на известувања и плакати или во каталози.	Мојам да читам многу куси, едноставни текстови. Мојам да најдам конкретни, предвидливи информации во едноставни секојдневни материјали, како: реклами, проспекти, менија и возни редови и мојам да разберам куси лични писма.	Мојам да разберам текстови составени главно на често користен секојдневен јазик или јазик поврзан со професијата. Мојам да разберам описи на настани, чувства и желби во лични писма.	Мојам да читам статии и извештаи што се однесуваат на современи проблеми вокои авторите имаат посебни ставови или гледишта. Мојам да разбираам современа литературна проза.	Мојам да разбирам долги и комплексни фактички и книжевни текстови, согледувајќи ги стилските разлики. Мојам да разбираам специјализиранистати и подолги технички инструкции, дури и кога не се од мојата област.	Со леснотија мојам да ги читам практично сите форми на пишан текст,вклучувајќи ги и абстрактни, структурно или лингвистички комплексни текстови, како: прирачници, специјализирани статии и книжевни дела.
Зборување	 Говорна интеракција]	Мојам да комуницирам на едноставен начин до колку соговорникот е подготвен да ги повтори или преформулира нештата со побавно темпо на изговор и да ми помогне да го формулирам она што се обидувам да го кажам. Мојам да поставам и да одговорам на едноставни прашања од области на непосредна потреба или за нешта што ми се многу познати.	Мојам да комуницирам во едноставни и рутински задачи кога се бара едноставна и директна размена на информации за познати теми и активности. Мојам да учествувам во многу куси социјални конверзации, иако обично не разбираам доволно за да мојам сам/а да ја одржам конверзацијата.	Мојам да се справам со повеќето ситуации што можат да се појават кога патувам во области каде што се зборува тој јазик. Мојам неподготвен/а да влезам во конверзација на теми што ми се познати, од личен интерес или од секојдневниот живот (на пр. семејство, хоби, работа, патување и тековни настани).	Мојам да комуницирам со степен на течно и спонтаност што ми овозможува редовна интеракција со родените зборуваачи. Мојам да земам активно учество во познати контексти, да ги објаснам и да ги одбрамам моите гледишта.	Мојам да се изразувам течно и спонтано без многу очигледно да го барам соодветниот збор. Мојам да го користам јазикот флексибилно и ефективно за социјални и професионални цели. Мојам прецизно да формулирам идеи и мислења и вешто да се надоврзам на исказите на соговорниците.	Мојам без напор да учествувам во секоја конверзација или дискусија и добро сум запознаен/а со идиоматските изрази и колковјализми. Мојам течно да се изразувам и прецизно да пренесам и пофини нијанси на значењето. Ако најдам на проблем, мојам да се повратам и да се преформулирам околу тешкотијата толку вешто, што соговорниците речиси и нема да забележат.
	 Говорна продукција	Мојам да користам едноставни фрази и реченици за да го опишам местото на живеење и луѓето што ги познавам.	Мојам да користам низа фрази и реченици за да го опишам со едноставни зборови моето семејство и други луѓе, животните услови, моето образование и моето сегашно или скорешно вработување.	Мојам да поврзувам фрази на едноставен начин за да опишам доживувања и настани, соншта, надежи и амбиции. Мојам накусо да ги образложам и објаснам моите мислења и планови. Мојам да раскажам сторија или да го пренесам дејството од некоја книга или филм и да ја опишам мојата реакција.	Мојам да направам јасни, детални описи за широк опсег на теми што се однесуваат на моето поле на интерес. Мојам да објаснам гледиште на одредена тема претставувајќи ги предностите и слабите страни на различните можности.	Мојам да направам јасни, детални описи на комплексни теми вклучувајќи поттеми, да развијам конкретни поенти и да заокружам со соодветен заклучок.	Мојам да направам јасен, сосема течен опис или расправа во стил што е соодветен за контекстот и со ефективна логичка структура што ќе му помогне на слушателот да ги забележи и да ги запамети значајните поенти.
Пишување	 Пишување	Мојам да напишам куса, едноставна разгледница, на пример за честитање/епразник. Мојам да пополнам формулари со лични податоци, на пример да ги напишам моето име и презиме, државјанство и адреса на хотелски формулар.	Мојам да напишам куси, едноставни белешки и пораки кои се однесуваат на нешта од области на непосредна потреба. Мојам да напишам многу кусо лично писмо, на пример да му се заблагодарам некому за нешто.	Мојам да напишам едноставен врзан текст на теми што ми се познати или ми се од личен интерес. Мојам да пишувам лични писма, опишувајќи доживувања и впечатоци.	Мојам да напишам јасен, детален текст за широк опсег на теми што се однесуваат на моите интереси. Мојам да напишам есеј или извештај, да пренесам информација или да дадам образложение за или против одредено гледиште. Мојам да пишувам писма истакнувајќи го личното значење нанастаните или искуствата.	Мојам да се изразувам со јасни, добро структурирани текстови, изразувајќи ги гледиштата во поопширна форма. Мојам да пишувам за комплексни теми во писмо, есеј или извештај, нагласувајќи го она што мислам дека е главно прашање. Мојам да одберам стил соодветен за планираниот читател.	Мојам да напишам јасен, сосема течен текст во соодветен стил. Мојам данапишам комплексни писма, извештаи или статии кои го претставуваат предметот со ефективна логичка структура што ќе му помогне на слушателот да ги забележи и да ги запамети значајните поенти. Мојам да пишувам резимеа или рецензии на професионални или книжевни дела.

Заедничка европска референтна рамка за јазици: © Совет на Европа